


Упатство за користење на InOne.mk услугите




Упатство за креирање на Smart site


- 1** Со корисничкото име и лозинката се логираш на:
<http://manage.inone.mk/web/sites-login.aspx>




- 2** Стави нова лозинка и кликни Save, а потоа Accept.



3 Кликни на „Tools“
во горното мени:




4 Кликни на Sites,
лево последният таб.




5 Кликни на
Add new site.


6 Кликни на Make it smart



7 Следниот чекор го прескокнуваш, со поврзувањето на Google my business и FB, кликни на стрелката десно.



8 Напиши го името на компанијата и кликни на стрелката десно.



9 Напиши ја адресата на компанијата и кликни на стрелката десно.

The screenshot shows the INONE.mk logo at the top. Below it is the heading "Is this your business location?" followed by the instruction "If not, start typing your business address and select it from the list". There is a search bar with a location pin icon on the left and a blue arrow icon on the right. The search bar contains the text "Bul. Koco Racin 40/3, Skopje". Below the search bar is a checkbox labeled "Hide my address on the site".

10 За да ги видиш контактите во групата кликаш на првиот таб со стрелката и ја одбираш групата.

The screenshot shows a modal window titled "Is this your business location?". Inside, there is a form titled "Please confirm or edit your address". The form has four input fields: "Street" with the value "Bul. Koco Racin 40/3", "Street 2" with the placeholder "Colony, Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc", "City" with the value "Skopje", and "Zip/Postal code" with the value "1000". At the bottom right of the form are "Close" and "Save" buttons.

11 Внеси неколку дејности на компанијата на англиски јазик – пишувај дејност и одбираш од понудените опции во Drop down менито, потоа кликни на стрелката десно.

The first screenshot shows the INONE.mk logo and the heading "What type of business do you run?". Below it is the instruction "Hair salon? Spa and health club? Make-up artist? Enter your business category below". There is a search bar with a magnifying glass icon on the left and a blue arrow icon on the right. The search bar contains the text "dental". Below the search bar is a dropdown menu with the following options: "Dental clinic", "Dental hygienist", "Dental implants periodontist", and "Dental insurance agency".

The second screenshot shows the same search bar with the text "dentist". The dropdown menu now shows the following options: "Dentist", "Cosmetic dentist", and "Pediatric dentist". At the bottom right of the dropdown menu is a button labeled "Dental clinic x".

- 12** Внеси телефонски број и имејл-адреса на компанијата и кликни на стрелката десно.

INONE .mk

How would you like customers to contact you?

Enter or edit your business contact details

Phone number
02 311 4405

Email address
maja.aleksovska75@gmail.com

>

- 13** Избери група на која ќе ја пратиш кампањата или селектирај неколку контакти и кликни Next.

INONE .mk

Choose your site structure

A modern one-page site or a classic multi-page one?

<

Single-page site

Multi-page site

>

- 14** Одбери кои секции сакаш да ги содржи сајтот, блог може, но и не мора.

INONE .mk

Now let's build you a site!

Select the main content sections of your site – you can change this later.

6/10 sections selected

Welcome

About

Services

Team

Testimonials

Products

Gallery

Blog


Contact

Coupon


<

>


15 Прикачи лого од компјутер и кликни на стрелката десно.




16 Одбери палета на бои и фонт, и кликни на стрелката десно.




17 Почекај 30-тина секунди сајтот да се искреира, ќе се креира со default слики и текст во зависност од дејностите што ги имаш поставено во претходните чекори.



18 Содржината на сајтот може да ја менуваш и лево и десно, но најдобро работи од лево кај табовите.



19 Првиот таб Header не го менуваш, одиш на Welcome табот и тука ги менуваш слоганот, поднасловот, двете копчиња и сликата доколку сакаш. Од десно менуваш Layout на Welcome секцијата и кликаш Next на зеленото копче лево.



20 Одиш на табот About us, менуваш наслов, опис и слика. Од десно менуваш layout (изглед) доколку сакаш и кликаш Next на зеленото копче.

The screenshot shows the 'About' page editor. The left sidebar contains the 'Content' tab with the following fields:

- Title:** Za nas (6 / 50)
- Description:** Ordinacija radi od 1993 godina, na dve lokaciji, vo centarot na Skopje i vo Trubarevo. Postoi moznost za rabota so zdravstveni kniski. Timot na ordinacija e sertifikiran od oblasta na estetska stomatologija sto podrazbira i izrabotka na kompozitni estetski fasetki na zabite vo samo edna ili dve poseti.
- Bio:** Ordinacija e vo kontinuirana sorabotka so lekar ortodont za potrebite na postavuvanje na fiksni i mobilni ortodontski aparati.
- Bio:** Vo sekoj slucaj dolgogodišno postoenje i zadovolnite pacienti se naš najgolem uspeh.

A red box highlights the 'Change Layout' button in the top right corner of the editor. The main preview area shows the 'About' page with the title 'Za nas' and a large image of a person's mouth being examined.


21 Одиш на табот Team, менуваш наслов, опис и ги пишуваш членовите на тимот.

The screenshot shows the 'Team' page editor. The left sidebar contains the 'Content' tab with the following fields:


- Team members list (3):** A list of team members with fields for Name, Position, and Bio. A red box highlights the 'Add new' button.
- Team member:** Ова е втор член
- Team member:** Ова е трет член
- Next:** A green button.

A red arrow points from the 'Add new' button in the sidebar to the 'Add new' button in the main preview area. The main preview area shows the 'Team' page with the title 'Nasiot tim' and a large image of a person's mouth being examined.


22 За промена на слика кликаш на Replace (се појавува откако ќе дојдеш со маусот врз сликата десно), ќе ти се отвори прозорчето за сечење на сликата, ја развлекуваш колку што ти е потребно.




23 Одиш на табот Services и истото го правиш како кај тим, само наместо тим додаваш услуги на компанијата. Таму има дел со закажување, менуваш текст и кликаш Next. Менуваш Layout доколку сакаш.



24 Следно одиш на табот Gallery. За да додадеш или избришеш слики кликаш на Add image врз галеријата лево.



25



26

Одиш на табот **Contact.**
 Менуваш наслов, поднаслов, копче, работно време.

